



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 24 март 1983
Скопје
Број 9 Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

114.

Врз основа на член 2 од Законот за користење на вишоците на приходите на општините и Републиката и вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници во 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Вишоците на приходите на буџетите на општините и Републиката и вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници во 1982 година во износ од 731.200 илјади динари ќе се користат:

— за намирување на обврската на Републиката според меѓурепубличко-покраинскиот Договор за обезбедување на дел на средствата за финансирање на унапредувањето на економските односи со странство во 1982 година преку Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, износ од 460.512 илјади динари; и

— за стимулирање на извозот на стоки и услуги во 1983 година според Програмата на Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, износ од 270.700 илјади динари.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-520/1
21 март 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

115.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО НАМЕНЕТ ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Износот на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата се определува:

1. Од еден литар моторен бензин:
 - од 86 октани 3,00 динари,
 - од 98 октани 2,80 динари, и
2. Од еден литар плинско масло (дизел-гориво Д₁, Д₂ и Д₃) 2,80 динари.

Средствата што ќе се остварат, во висина од најмногу 1,00 динари од 1 литар моторен бензин и плинско масло од став 1 на овој член, ќе се користат за одржување на патиштата во СР Македонија.

Член 2

Износот на надоместокот од член 1 на оваа одлука за продаденото количество на моторниот бензин и плинското масло го пресметува и го уплатува продавачот на собирна сметка кај Службата на општественото книговодство на начинот и во роковите определени за пресметување и уплатување на основниот данок на промет.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за определување на висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата („Службен весник на СРМ“, број 32/81 и 14/82) и Одлуката за издвојување на средствата од малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло на посебна сметка за отплата на обврските по заемот за изградба и реконструкција на патиштата („Службен весник на СРМ“, број 4/81 и 14/82).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-477/1
10 март 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

116.

Врз основа на член 39 од Законот за системот за финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77) и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“, бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“, бр. 50/72), се вршат следниве измени на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во раздел 7 — Републичкиот секретаријат за народна одбрана, позиција 83, konto 420 — Посебни намени, износот „9.800.000“ се заменува со износот „23.800.000“.

2. Во раздел 62 — Средства за финансирање на потребите на други општествено-политички заедници, позиција 569 — Придонес на Републиката износот „5.369.500.000“ и на двете места се заменува со износот „5.355.000.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-575/1

21 март 1983 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

117.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на седницата од 2 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ алинејата 5 на член 11 од Статутот на Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите на Социјалистичка Република Македонија, донесен од собранието на Сојузот на седницата од 3 јуни 1973 година, и Спогодбата за основање фонд на сигурност од ризици во примарното производство на тутун, склучена меѓу одделни здруженија на тутунопроизводителите во Социјалистичка Република Македонија на 28 јуни 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите на Социјалистичка Република Македонија, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Заедницата на осигурување на имот и лица „Македонија“ — Скопје — Заедница на ризици на осигурување тутун — поднесе предлог со барање Уставниот суд да ја оцени уставноста и законитоста на актите на Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите на Социјалистичка Република Македонија, кои се однесуваат на основањето и работата на огранокот за самоосигурување од ризици во примарното производство на тутун. Според наводите во предлогот, оспорените акти не се во согласност со Уставот, со Законот за здружениот труд и со Законот за основите на системот на осигурување имот и лица, затоа што во Уставот и во наведените закони се предвидени само два институционални облици на здружување средства заради осигурување имот и лица и тоа: заедници на осигурување имот и лица и заедници на ризици. Поради тоа, според наводите во предлогот, во системот на осигурување не можат да постојат „посебни фондови“, „сектори за осигурување“, ограноци за самоосигурување ниту „заедници за осигурување“ во рамките на било која организација на здружениот труд, а уште помалку во здруженија на граѓани како институционални форми на членовите на тие организации.

Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите на Социјалистичка Република Македонија, во одговорот на наводите содржани во предлогот наведе дека самоосигурувањето, како нестопанска дејност, не е забрането со ниеден пропис, а дека Уставот на СР Македонија, го утврдува како неприкосновено и неотуѓиво правото на работниот човек и граѓанинот на самоуправување со кое на секого му се обезбедува да одлучува за своите лични и заеднички интереси во сите облици на своето самоуправно здружување и меѓусебно поврзување. Во одговорот понатаму се наведува дека постои суштинска разлика меѓу дејноста на огранокот за самоосигурување на тутунопроизводителите и деј-

носта на заедница на осигурување имот и лица, која се огледа, особено, во тоа што членови на огранокот можат да бидат само тутунопроизводителите, а не и други субјекти, што огранокот не создава доход, туку неговата цел и предмет на работа се самоосигурување и самопомош од ризици во примарното производство на тутунот, и што средствата што ги уплатуваат тутунопроизводителите во фондот за самоосигурување се нивни сопствени средства, со утврдена намена во статутот со кои тие самостојно располагаат, а тутунопроизводителот има право на враќање на тие средства, доколку истапи од фондот.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите на Социјалистичка Република Македонија е здружување на здруженијата на тутунопроизводителите заради остварување на заеднички цели на здруженијата на тутун во лист. Потоа Судов утврди дека во член 5 од статутот на Сојузот, во кој се определени неговите активности, во алинејата 11 е предвидено Сојузот, по потреба да организира и врши работи на самоосигурување на тутунопроизводителите од ризици во примарното производство на тутун, врз начелата на самопомош. Врз основа на оваа одредба од статутот, собранието на Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите на седницата од 3 јуни 1973 година донело Одлука за основање на огранок за самоосигурување од ризици во примарното производство на тутун, кој работи во рамките на Сојузот.

Судот понатаму утврди дека по донесување на одлуката за основање на огранокот, дванаесет здруженија на тутунопроизводителите во Социјалистичка Република Македонија, на 28 јуни 1973 година склучиле Спогодба за основање фонд на сигурност од ризици во примарното производство на тутун, во која се уредени прашањата кои се однесуваат на самоосигурувањето на тутунот што е организирано и се врши во рамки на огранокот, односно во рамки на Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите. Во оваа спогодба, како основни видови на ризици кои се предмет на самоосигурувањето се определени: градот, пожарот, громот и поплавата проследена со град. Како основни цели на самоосигурувањето спогодбата ги определува: 1) тутунопроизводителите самостојно да одлучуваат за обезбедување на заштитата во примарното производство на тутун, од ризици кои го загрозуваат, врз основа на самоуправни односи, а во согласност со начелата на самопомош и солидарност; 2) зголемување доходноста на тутунопроизводителите по единица вложен труд по пат на смалување на стапката на придонес; 3) обемот на заштитата на примарното производство на тутун од ризици да се остварува преку самостојно одлучување за висината на стапката на придонесот за сигурност, во согласност со степенот и интензитетот на заштитата, со едновременно обезбедување постојан пораст и јакнење на материјалната основа на заштитата и унапредувањето на примарното производство на тутун; 4) средствата кои се формираат од уплатените придонеси да служат и да се користат исклучиво за целите на заштитата на тутунопроизводителите со надоместок на претрпена штета кој одговара на нивниот вложен труд, а според мерилата и критериумите за кои тутунопроизводителите сами одлучуваат; и 5) тутунопроизводителите самостојно да одлучуваат за располагање со слободниот дел од средствата што ги уплатиле како придонеси за самоосигурување, насочувајќи го нивното користење, пред се, во унапредување на примарното производство на тутун. За членовите на здруженијата — потписници на спогодбата, самоосигурувањето е утврдено како задолжително.

Судов, исто така, утврди дека, средствата што се формираат врз основа на оваа спогодба, се наменети за осигурување на тутун во примарното производство од исти ризици од кои може да се

осигурува кај заедницата за осигурување имот и лица. Освен тоа, Судов утврди дека утврдувањето и процената на штетата настаната во осигурениите случаи, се врши според исти правила и во Огранокот за самоосигурување и во Заедницата на осигурување имот и лица.

5. Уставот на Социјалистичка Република Македонија, заради обезбедување економска заштита на имотот и лицата од ризици, во член 43 предвидува организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, општините и Републиката и други општествени правни лица да можат со самоуправна спогодба да основаат заедница на осигурување на имот и лица од истородни односно сродни видови ризици односно штети или од повеќе различни видови ризици односно, штети и во неа, заедно со други лица, врз начелата на заемност и солидарност, да здружуваат средства заради осигурување на имот и лица и заради отстранување или намалување на неповолното дејство на причините што можат да ги предизвикаат тие штети. Ваква одредба содржи и Законот за здружениот труд (член 16 став 6 и член 394), Законот за основите на системот на осигурувањето на имот и лица (член 6), како и Законот за осигурување имот и лица (член 2). Понатаму, според член 43 став 2 од Уставот, во заедница на осигурување во која се здружуваат средства заради осигурување на имот или лица од повеќе различни видови ризици односно штети, осигурениците што здружуваат средства заради осигурување од истородни или сродни видови на штета образуваат посебни заедници на ризик и здружуваат средства во посебни фондови на осигурување за тие штети. Со работењето на заедниците на осигурување односно заедниците на ризици управуваат општествени правни лица што здружуваат средства во тие заедници. Меѓусебните односи на тие општествени правни лица, во поглед на работењето со заедниците, се уредуваат со самоуправна спогодба. За граѓаните пак, и граѓанските правни лица — осигуреници, Уставот, во овој член предвидува учество во управувањето со заедницата и остварување на други права во согласност со статутот на заедницата и со закон.

Понатаму, според член 5 од Законот за основите на системот на осигурување имот и лица („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/76), осигурувањето на имот и лица е доброволно, а само по исклучок, ако е определено со закон, е задолжително. Според член 12 став 1 од овој закон, заедницата на осигурување може да се основа ако за нејзиното основање и работење се обезбедени средства за резерви на сигурност. Според член 23 од законот, заедницата на осигурување, односно заедницата на ризици е должна своето работење да го организира врз начелата на заемност и солидарност, согласно со економските начела на осигурувањето, така што трајно да обезбедува извршување на обврските по основ на осигурувањето. Средствата за осигурување во заедница на осигурување односно во заедница на ризици се формираат од средствата на осигурениците (премии за осигурување) и од други приходи (став 1 на член 27). Според членот 28 став 1 во заедница на ризици постојат резерви на сигурноста, математички резерви за осигурување на живот и фондови за превентива.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека заедниците на осигурување ги основаат општествени правни лица, кои со самоуправна спогодба здружуваат средства со намена од тие средства да се надоместуваат настанатите штети по основ на осигурување. Во работењето заедниците на осигурување не создаваат доход, туку работат врз начелата на заемност и солидарност, во согласност со економските начела, но така, што сигурно и трајно го обезбедуваат извршувањето на обврските по основ на осигурувањето, односно обезбедуваат средства кои се неопходни за покри-

вање на штетите и создаваат резерви заради отстранување или намалување на неповолното дејство на причините што можат да ги предизвикаат тие штети.

Понатаму, од означените уставни и законски одредби произлегува дека постојат два вида на заедници на осигурување: 1) заедници на осигурување во кои осигурениците здружуваат средства заради осигурување имот и лица од повеќе различни видови ризици односно штети; и 2) заедници на ризици кои, во рамките на заедницата на осигурување, ги образуваат осигурениците кои здружиле средства заради осигурување од истородни или сродни видови на штета.

Од означените уставни и законски одредби, произлегува дека граѓаните и граѓанските правни лица не можат да основаат заедници на осигурување, туку тие можат да здружуваат свои средства за осигурување имот и лица во заедници на осигурување кои се основани од општествени-правни лица. Како осигуреници, пак, кои здружиле средства во заедницата, тие, учествуваат во управувањето со неа.

Здруженијата на граѓаните се граѓански правни лица што ги основаат работните луѓе и граѓаните слободно здружувајќи се заради остварување и усогласување на своите интереси и самоуправни права во согласност со општите интереси на социјалистичкото општество. Тие, според Уставот, се составен дел на социјалистичкиот самоуправен систем. Уставот, гарантирајќи им ја слободата на здружување, истовремено ги обврзува работните луѓе и граѓаните здружени во здруженијата на граѓани, своите интереси и самоуправни права заради кои се здружиле, да ги остваруваат само во согласност со општите интереси (Оддел IV став 10 од Основните начела и член 217 од Уставот).

Понатаму, согласно член 63 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 379 став 1 од Законот за здружениот труд, само со закон определени здруженија на граѓани, заради остварување на своите цели утврдени со статутот, можат да основаат работна организација за обавување на стопанска или друга општествена дејност, а тие дејности можат да ги обавуваат и непосредно, но само ако е тоа предвидено со закон. Бидејќи со закон не е предвидена можност здружение на граѓани да основа заедница на осигурување имот и лица, односно да обавува дејност на осигурување имот и лица, Судот утврди дека таква дејност, не може да обавува ни здружение на тутунопроизводители, затоа што Уставот во член 43 изречно определува заедница на осигурување имот и лица да можат да основаат само општествени правни лица, односно, дека осигурување на имот и лица може да се врши само во заедница на осигурување основана од општествени правни лица.

Со оглед на тоа што оспорените акти предвидуваат здруженија на тутунопроизводители, кои се здруженија на граѓани, да вршат работи на самоосигурување на тутунопроизводителите од ризици во примарното производство на тутун, Судов утврди дека тие не се во согласност со член 43 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и дека се во спротивност со означените законски одредби.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 21/82

2 февруари 1983 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

118.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 2 став 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната

расправа одржана на 20 јануари 1983 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 45 до 49 од Правилникот за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот, чистиот доход, личните доходи и заедничката потрошувачка, донесен со референдум на 26 декември 1978 година од работниците во Основната организација на здружениот труд Институт за овоштарство во Скопје, во состав на Работната организација Земјоделски факултет во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Институт за овоштарство во Скопје, како и во Работната организација Земјоделски факултет во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, пред Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што оспорените одредби не се во согласност со Уставот на СР Македонија и со начелото на моралот на самоуправното социјалистичко општество и се во спротивност со член 60 од Законот за здружениот труд и со членовите 5 и 48 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот. Имено, со означените одредби од правилникот, делот од вкупниот приход во Институтот, кој се формира од научната и апликативната дејност, се распоредува на начин што откако ќе се надоместат материјалните трошоци режија на Институтот од 20%, патни и дневни трошоци и други директни расходи — не се формира доход на основната организација од трите дејности — наставна, научно-истражувачка и апликативна — и тој доход не се распоредува согласно член 48 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, туку целиот остаток се распоредува на лични доходи на работниците што учествувале во научната и апликативната работа.

4. Во одговорот на наводите од предлогот и на јавната расправа, претставникот на Институтот за овоштарство појасни дека 88% од вкупниот приход на оваа основна организација работниците го стекнуваат од приходите што таа ги остварува од соработка со здружениот труд односно од вршење на научната и апликативната дејност, додека 12% од доходот го стекнуваат од вкупниот приход што основната организација го остварува по другите утврдени основи. Поради тоа било потребно поголемо стимулирање на работниците кои остваруваат доход од овие дејности, кое што, пак, стимулирање се врши со примена на оспорените одредби. Составните делови на доходот од наставната, научната и апликативната дејност се искажуваат вонбилансно, а за секоја работа од апликативната дејност се водат одделни картони, во кои се евидентира вложениот труд на секој работник.

5. Разгледувајќи го Правилникот, во текот на постапката и на јавната расправа, Судот утврди дека според неговиот член 4, работниците го стекнуваат доходот од целокупната дејност на Институтот што се реализира: со слободна размена на трудот со основните организации на здружениот труд во рамките на Работната организација Земјоделски факултет, преку Републичката интересна заедница за насочено образование, Републичката интересна заедница за научни дејности и непосредно со организациите на здружениот труд и другите организации; со учество во заеднички

остварениот доход по основ на здружување на трудот и средствата заради остварување на дејноста на факултетот и во други облици на здружување со организациите на здружениот труд; со продажба на производи и вршење на услуги на пазарот; и на име компензација, регрес, дотација и по други основи утврдени со закон или самоуправна спогодба. Во член 5 од Правилникот е предвидено дека вкупниот приход, по сите основи од член 4, се остварува во рамките на основната организација на здружениот труд како единствен приход на Институтот и работниците можат да преземаат работи и работни задачи со кои се остварува вкупниот приход и се утврдува доход исклучиво преку Институтот. Доходот на Институтот, според член 8 од Правилникот, се распоредува на обврски спрема општеството и зафаќање на општеството од доходот на основната организација, како и на дел на чистиот доход.

Понатаму, разгледувајќи ги оспорените членови 45 до 49, кои спаѓаат во делот од Правилникот во кој се утврдени „другите примања на име личен доход“, Судот утврди дека тие содржат одредби за стимулативниот дел на личниот доход на вработените во Институтот. Така, според оспорениот член 45 од Правилникот, од реализираната сума добие на од соработка со организациите на здружениот труд (апликативна дејност) се одбиваат: трошоци за режија на Институтот во износ од 20%; бруто личен доход на работникот за поминато време во соработка; патни и дневни трошоци и други трошоци. По одбивањето на овие расходи, на соработникот од остатокот му се исплатува стимулативен дел на личен доход во износ од 40% за скопското и 50% за соработка со организации на здружен труд, вон скопското територијално подрачје. За соработките во скопското подрачје на соработникот е предвидено бруто личниот доход да му се пресметува врз основа на просечно потрошено време за соработка вон скопското подрачје.

По одбивањето на сите наведени расходи, на соработникот од остатокот му се исплатува стимулативен дел на личниот доход во износ од 5% за скопското и 10% вон скопското подрачје, за контрола на саден материјал, оматичување и семеконтрола.

За изработка на инвестиционен елаборат од вкупната сума се издвојува 15% за нето личен доход на соработниците што учествувале во изработка на елаборатите. Соработникот, на кого ќе му биде доверена изработката од страна на наратчателот, ќе формира екипа за нејзино изработување.

Во член 46 од Правилникот е предвидено на наставниците, како стимулативен дел, да им се исплаќа по сите основи исто како и на соработниците на научната и апликативната работа на начин определен во член 45 од Правилникот, како и „од научна работа и вишок на доходот остварен од настава плус научна работа“.

Според член 47 од Правилникот, на одговорниот за проектирање и соработка, откако од реализираниот приход ќе се обезбедат средства за неговиот бруто личен доход, патни и дневни расходи, режија на Институтот од 20%, и други директни расходи, од остатокот му се исплаќа стимулативен дел на личниот доход во износ од 50%, но не повеќе од 40% над стартниот дел на неговиот личен доход во годината.

Административните и техничките работници, како и соработниците од научната и апликативната работа, што не обезбедиле никаков стимулативен дел на личниот доход по критериумите утврдени во членовите 45, 46 и 47, според членот 48 од Правилникот, добиваат стимулативен дел на личниот доход, при што за основа се зема 20% од исплатениот дел на стимулативниот личен доход на сите соработници и вработени во стопанството во пресметковниот период. Овој стимулативен дел е предвидено дека зависи од ангажираноста, педантноста, односот кон странките и слично.

48

Член 49 од Правилникот предвидува дека вработените во опитното стопанство, како стимулативен дел на личниот доход добиваат еден дел од остатокот од чистиот доход во распределбата што е остварен од сопственото производство искажано во периодичната пресметка. Делот од чистиот доход секоја година го утврдува советот на Институтот врз основа на планираните трошоци и чистиот доход.

6. Според член 19 на став 1 од Уставот на СР Македонија, за сиот доход, како резултат од заедничкиот труд на работниците во основната организација на здружениот труд и на вкупниот општествен труд, остварен во различни облици на здружување на трудот и на средствата врз основа на дејствувањето на законитостите на пазарот и врз самоуправната основа на општествено утврдените услови за стекнување на доход, работниците одлучуваат во основните организации на здружениот труд во согласност со своите уставни права и одговорности спрема другите работници во здружениот труд и спрема општествената заедница во целина. Според член 21 од Уставот, пак, работниците во основната организација на здружениот труд го распоредуваат доходот за своја лична и заедничка потрошувачка, за проширување на материјалната основа на здружениот труд и за резерви. И на крајот, според член 60 од Законот за здружениот труд и член 5 став 1 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/80), вкупниот приход на основната организација се утврдува од наплатените приходи што таа ќе ги оствари.

Работниците во основната организација која врши дејност во областа на образованието и науката, според член 92 од Законот за здружениот труд, го стекнуваат доходот на основната организација од вкупниот приход што таа ќе го оствари со слободна размена на трудот, непосредно или преку односно во рамките на самоуправната интересна заедница, од доходот на другите основни организации, според придонесот што го даде со својот труд во создавањето на нова вредност во материјалното производство, со зголемувањето на производноста на вкупниот општествен труд и во развојот на општеството во целост.

Распоредувањето на доходот на основната организација се врши на начин утврден во член 110 од Законот за здружениот труд и во член 48 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и тоа на обврски спрема општествената заедница, како и на чистиот доход на основната организација. Работниците во основната организација, според член 114 од Законот за здружениот труд, го распоредуваат чистиот доход на основната организација за лични доходи и за заедничка потрошувачка, како и за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и за создавање и обновување на резервите, во согласност со законот.

Од друга страна, во член 46 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74, 36/76, 25/79 и 8/82), е предвидено дека наставната, научната и применувачката (апликативната) дејност во високото образование се организира и остварува како единствена целина.

На крајот, според член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распоредување на доходот и основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Со основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, работниците во основната организација обезбедуваат нивните лични доходи да се утврдуваат врз основа на придонесот во работата и зависно од резултатите од трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација.

7. Поаѓајќи од изнесените уставни и законски одредби и посебно од начелото на распределба според трудот, Судот оцени дека на секој работник од доходот на основната организација на здружениот труд му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Притоа, работниците во основната организација се должни да утврдат такви основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, кои овозможуваат личниот доход на секој работник да може да се утврди врз основа на придонесот во работата и од резултатите на неговиот труд и од работењето на основната организација.

Судот исто така оцени дека оспорените членови 45 и 49 од Правилникот на Институтот не се во согласност со начелото на распределба според трудот и затоа што со нив не е утврден објективен систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи на работниците ангажирани во научната и апликативната дејност на Институтот, туку распределбата на тие лични доходи се врши така, што се утврдува реализираниот износ на средствата остварени од таа дејност, од кој се одбиваат определени материјални трошоци — режија на Институтот, личните доходи на соработниците, патни и дневни трошоци и други директни расходи — а од остатокот на средствата на соработникот му се исплатува стимулативен дел на личен доход изразен во определен процент.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 105/82

20 јануари 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

119.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 март 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Анексот кон Правилникот за распределба на доходот, чистиот доход и средствата за лични доходи за мерење на трудот и стимулативно наградување врз основа на резултатите од трудот, донесен од работниците во Фабриката за текстуирање, трикотажа и чорапи „Црвена Звезда“ во Скопје, со референдум на 6 мај 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Фабриката за текстуирање, трикотажа и чорапи „Црвена Звезда“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 119/82 од 9 септември 1982 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што оценка за извршените работи и работни задачи се овластени да даваат непосредните раководители, а не посебен и овластен орган, поради што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на СР Македонија и неговата спротивност со Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, Судов утврди дека со него се утврдени основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според резултатите на трудот. Во член 3 од овој правилник како основи за мерење на остварените резултати од трудот се утврдени физичкото

извршување на поединечни и групни работни норми, постигнатиот квалитет на готовите производи, односно на извршените работи и работни задачи, постигнатите заштеди на сировини и помошни материјали, како и рокот односно времето во кое се извршуваат работите и работните задачи. Во понатамошните одредби од правилникот утврдени се мерилата по наведените основи и тоа посебно за секоја работна единица. Воедно, Судов утврди дека правилникот не содржи одредба со која е предвидено кој ќе врши оценка на придонесот на работниците, туку кај одделни работи и работни задачи е утврдено дека оценка на извршените работи и работни задачи дава директорот на основната организација, односно раководителите на сектори и служби.

5. Согласно член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Притоа, работниците треба да предиздаат како основи и мерила за претпоставениот придонес, така основи и мерила за реализираниот придонес. Оценувањето, пак, на придонесот на работниците, според мислењето на Судот, можат да го вршат работничкиот совет, комисија која тој ќе ја формира или работниците непосредно. Притоа, директорот на основната организација како и непосредниот раководител имаат право и должност со свои мислења и предлози, со свое активно учество да придонесуваат за што по реално и пообјективно утврдување на придонесот на секој работник.

Со оглед на тоа што во оспорениот правилник е предвидено оценка за извршување на работите и работните задачи да дава директорот на основната организација, односно раководител на сектори или служби, како поединец, а не овластен орган, Судов утврди дека тој не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

На основа изнесеното Судов одаучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 119/82

2 март 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

120.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапка пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 27 јануари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1, 2, 3 и 5 на член 7 и точките 1, 2, 3, 5 и 6 на член 8 од Самоуправната спогодба за доделување станови и кредити за станбена изградба на работниците вработени во Управата за општествени приходи на Собранието на општината Гостивар, усвоена од работниците со референдум на 3 април 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Управата за општествени приходи на Собранието на општината Гостивар на начин определен за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд — Скопје поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на одредбите од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорената самоуправна спогодба не може да служи како основ за распределба на станови затоа што основот нерешено станбено прашање се вреднува со 50 бода, а непотполно решено станбено прашање со 20 бода без при-

тоа поблиску да се определи што се подразбира под тие поими. Понатаму, во член 7 точка 3 и член 8 точка 3 од самоуправната спогодба била вреднувана стручната подготовка, што според мислењето на предлагачот, не било во согласност со Уставот и Законот.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со оспорената самоуправна спогодба работниците во Управата за општествени приходи на Собранието на општината Гостивар ги уредиле начинот, условите, редот на првенството и постапката за доделување станови и кредити за станбена изградба. Во член 7 од самоуправната спогодба се определени основите за утврдување на редот на првенството и тоа: нерешено станбено прашање, непотполно решено станбено прашање, стручна спрема, работно место и потреба од стручен кадар, семејна и материјална состојба на работникот, години поминали на работа во Управата за општествени приходи и во Органот на управата, учество во НОВ и здравствена положба на работникот.

Понатаму, Судот утврди дека во членот 8 од означената самоуправна спогодба се утврдени мерилата за секој од предвидените основи и тоа: за нерешено станбено прашање 50 бода, за непотполно решено станбено прашање 20 бода, за висока стручна подготовка 35 бода, за виша 30, за средна 20, за основно образование 10 и за неквалификуван работник 5 бода. За основот семејна и материјална состојба на работникот се утврдени различни износи на бодови според висината на месечните приходи по член на семејството, а основот потреба од стручен кадар е вреднуван со 30 бода. Работниот стаж е вреднуван само во делот поминат во Управата за приходи или во Органот на управата на Собранието на општината Гостивар во износ од 20 до 50 бода зависно од должината на тој стаж.

Според мислењето на Судот, основите нерешено станбено прашање и непотполно решено станбено прашање во оспорената самоуправна спогодба не обезбедуваат објективна оценка на станбената состојба на секој работник поединечно затоа што таа состојба не е еднаква во конкретните станбени ситуации (станар, потстанар, состанар, степен на станбена пренаселеност и сл.). Тоа овозможува определувањето на бодови по овие основи да се врши врз основа на субјективна оценка на органот кој одлучува за тоа. Поради тоа, Судот утврди дека член 7 точка 1 и 2 и член 8 точка 1 и 2 од оспорената самоуправна спогодба, ги доведуваат работниците во нееднаква положба што не е во согласност со уставното начело на еднаквост во остварување на правата во согласност со законот.

Освен тоа, разгледувајќи ги по сопствена иницијатива член 7 точка 5 и член 8 точка 6, Судот оцени дека му е спротивно на уставното начело на еднаквост и на општествениот карактер на средствата за заедничка потрошувачка, со самоуправниот општ акт да се вреднува само работниот стаж поминат во конкретната работна заедница, а не и стажот поминат во други самоуправни организации и заедници. Поради тоа, Судот утврди дека одредбите од означената самоуправна спогодба, кои предвидуваат нееднакво вреднување на работниот стаж, не се во согласност со означените уставни начела.

Во врска со вреднувањето на стручната подготовка како основ за утврдување редот на првенството за давање станови на користење, Судот смета дека, покрај социјално-економските основи, самоуправниот општ акт може да содржи и такви критериуми кои го изразуваат работниот придонес на работникот. Во таа смисла Судот смета дека тој работен придонес, во основа, не може да се утврдува со поинакви основи од оние што служат за утврдување на придонесот на работникот при распределбата на средствата за лични доходи, па со оглед на тоа што стручната подготовка при распределбата на средствата за лични доходи земена како единствен и исклучив основ не може да го изрази работниот придонес на работникот, Судот

застана на становиште дека ни во сферата на распределбата на средствата за заедничка потрошувачка, само стручната подготовка не може да го изрази работниот придонес на работникот. Поради тоа, Судот утврди дека член 7 точка 3 и член 8 точка 3 од оспорената самоуправна спогодба не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 125/82

27 јануари 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

121.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 10 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА член 24 точка III и VI од Самоуправната спогодба за доделување на станови и станбени кредити на работниците во Работната заедница на Општинскиот суд во Гостивар, донесена со референдум на 3 јули 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинскиот суд во Гостивар на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 189/82 од 11 ноември 1982 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од самоуправната спогодба означена во точката 1 од оваа одлука, зато што основано се постави прашањето за нивната согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

4. Судот на јавната расправа утврди дека во член 24 од оспорената самоуправна спогодба се утврдени мерилата по предвидените основи за утврдување редот на првенството за доделување на користење станови во општествена сопственост. Притоа, во точката III од овој член е определен ист број на бодови за работите и работните задачи што ги извршуваат работниците и за станбената состојба на работниците, со што е изедначено нивното влијание при утврдувањето редот на првенството.

Согласно уставното начело на солидарност и заемност изразено во дел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија, како и согласно член 542 од Законот за здружениот труд и член 42 став 1 од Законот за станбените односи, работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници со општ акт ги утврдуваат основите и мерилата, односно начинот, условите и редот на првенството за доделување на користење на станови во општествена сопственост. Притоа, работниците треба да предвидат такви основи и мерила со кои пред се ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност во задоволувањето на станбените потреби на работниците.

Според мислењето на Судот утврдувањето на ист број бодови за работите и работните задачи и за другите основи од социјално-економски карактер, го доведува во прашање остварувањето на уставното начело на заемност и солидарност. Во утврдувањето редот на првенството за добивање на стан, примарно место треба да имаат социјално-економските основи, а притоа да не се исклучуваат основите кои се поврзани со работните задачи и со придонесот на работниците.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 24 точка III од оспорената самоуправна спогодба, за работите и работните задачи и за станбената состој-

ба на работникот, односно за нерешено станбено прашање е определен ист број бодови, Судот утврди дека со тоа е повредено уставното начело на заемност и солидарност. Судот исто така утврди дека во оспорениот член 24 точка VI е предвидено за секоја навршена година работен стаж работникот да добива 5 бода, од што произлегува дека овој основ може да има доминантно влијание при утврдувањето на редот на првенството за добивање на користење стан во општествена сопственост. Со ваквиот начин на вреднување на работниот стаж, според мислењето на Судот, се доведуваат во прашање социјално-економските основи кои треба да имаат примарно влијание при распределбата на станови, со што се доведува во прашање и остварувањето на уставното начело на заемност и солидарност, поради што Судот оцени дека член 24 точка VI не е во согласност со наведеното уставно начело.

Понатаму, Судот утврди дека од член 1 на оспорената спогодба произлегува дека распределбата на сите станови, односно на солидарните станови и на другите се врши по единствени основи и мерила, утврдени во оспорената самоуправна спогодба кои се однесуваат на редовна распределба на станови за потребите на сите работници на Судот, со што не прави разлика меѓу солидарните и другите станови.

Согласно член 102 став 2 од Уставот на СР Македонија, самоуправната интересна заедница на станувањето во согласност со начелото на заемност и солидарност насонува дел од средствата наменети за остварување поповолни услови за станбена изградба за потребите на работните луѓе со пониски доходи за работниците од оние организации што не располагаат со потребните средства за таа цел. Притоа, согласно член 17 и член 23 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 5/81 — пречистен текст), средства за станбена изградба во рамките на заедницата на станувањето обезбедуваат работниците од доходот и чистиот доход на организациите и заедниците, а со самоуправна спогодба се утврдуваат основите, висината и начинот на издвојувањето на средствата за станбена изградба по основ на солидарност од доходот на организациите и заедниците.

Со оглед на изнесеното Судот смета дека при распределбата на станови стекнати по основ на солидарност, а наменети за работници со пониски доходи треба да се утврдат посебни основи, при што доминантно влијание треба да има начелото на солидарност. Притоа, доколку во организацијата на здружениот труд не се утврдени посебни основи за распределба на солидарните станови, треба да се применуваат основите утврдени во актите на самоуправната интересна заедница на станувањето.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 189/82

10 февруари 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

122.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 2 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА член 38 од Правилникот за условите и начинот на доделување станови и кредити за решавање на станбените прашања на учесниците во НОВ бр. 02-4258/3-а, донесен од

Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје на седницата одржана на 17 јуни 1981 година, во однос на критериумите од член 16 став 2 на Правилникот за условите и начинот на доделување станови и кредити за решавање на станбените прашања на учесниците од НОВ бр. 02-11988/7-а, донесен од Собранието на истата Заедница на седницата одржана на 3 декември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување законитоста на член 13 став 2 и член 16 став 2 од второозначениот правилник во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со член 40 од првоозначениот правилник во точка 1 на оваа одлука, престана да важи второозначениот правилник. Меѓутоа, членот 38 на првоозначениот правилник ги оснажува критериумите од второозначениот правилник меѓу кои и оние кои не се во согласност со Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73).

Судот утврди дека со член 38 од првоозначениот правилник е предвидено барањата за станови или кредит поднесени од лицата наведени во член 8 пред влегувањето во сила на овој правилник да се решаваат според критериумите што важеле до влегувањето во сила на овој правилник. Судот исто така утврди дека со член 38 од првоозначениот правилник е преземен и член 16 став 2 од второозначениот правилник, со кој е предвидена можност на лицата кои имале право на трособен односно трособен проширен стан да им се доделат два едноспобни стана, ако тие тоа го бараат.

Со оглед на тоа што членот 38 од првоозначениот правилник ги оснажува критериумите од член 16 став 2 на второозначениот правилник кои даваат правна можност за стекнување со станарско право на повеќе од еден стан, Судот оцени дека член 38 од првоозначениот и член 16 став 2 од второозначениот правилник не се во согласност со член 12 став 1 од Законот за станбените односи според кој граѓаните можат да имаат станарско право само на еден стан.

Најпосле, на јавната расправа Судот утврди дека со член 13 став 2 од второозначениот правилник е предвидена можност на лицата од членовите 8 и 9 на овој правилник, кои користат семејна станбена зграда или стан во сопственост или во сопственост на брачните другари, по исклучок да им се додели стан, ако според критериумите предвидени со овој правилник не се задоволени нивните станбени потреби, но при тоа да не се земаат предвид станбените потреби на членовите на нивното семејство кои формирале посебно семејно домаќинство, а можат да останат во зградата односно во станот по нивното исекување.

Судот смета дека со член 13 став 2 од второозначениот правилник се настојувало исклучокот предвиден во оваа одредба да се доближи до исклучокот пропишан во ставовите 2 и 3 на член 14 од Законот за станбените односи, така што и на лицата од членовите 8 и 9 на овој правилник, кои користат или имаат вселива семејна станбена зграда или стан во сопственост или во сопственост на брачните другари, да може да им се додели општествен стан. Поради тоа Судот не ја продолжи постапката за оценување на неговата законитост. Меѓутоа, означената одредба не упатува на постапката од Законот за станбените односи за докажување од страна на сопственикот дека вселивата семејна станбена зграда или стан во сопственост или во сопственост на брачните другари е наменета за член на неговото семејно домаќинство

кој формирал свое посебно семејно домаќинство или дека зградата односно станот не одговараат на неговите потреби и потребите на членовите на неговото семејно домаќинство. Со оглед на тоа Судот смета дека за член 13 став 2 од второозначениот правилник треба да се применува постапката за докажување утврдена во член 14 став 2, 3 и 4 од Законот за станбените односи.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 195/82

2 февруари 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

123.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките А-2, Б-1, В-1, Г-1 и Г-2, од Табеларниот преглед кој е составен дел на Правилникот за основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Стопанската банка — Основна банка во Кичево, со референдум на 28 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стопанска банка — Основна банка во Кичево, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во претставката, Табеларниот преглед, составен дел на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, се оспорува то делот во кој е извршено вреднување на работите и работните задачи во зависност од тоа дали извршителот на работите е приправник, помлад референт, референт или пак самостоен референт, иако во пописот и описот на работите и работните задачи, за сите овие извршители се предвидени исти работи и работни задачи.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот Табеларен преглед, составен дел на означениот правилник, кај извршителите на работите и работните задачи постои категоризација во звањата и тоа: помлад референт, референт, виш референт и самостоен референт. Понатаму, Судот утврди дека во прегледот во кој е даден описот и пописот на работите и работните задачи по служби, не е даден опис на работите и работните задачи што ги извршува секој од носителите на овие звања, туку во описот се дадени само работите и работните задачи што ги извршуваат референтите.

5. Согласно член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот во работата земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати на трудот, успешноста во

користењето на средствата на трудот; остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работникот работи.

Со оглед на тоа што е предвидено референ-тите во сите звања да вршат исти работи и работни задачи, а различното вреднување не е резултат на различниот обем и сложеност на овие работи и работни задачи, ниту пак на различните услови за работа, Судот оцени дека оспорениот дел од табеларниот преглед не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и резултатите

од трудот, изразено во член 22 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 209/81

23 февруари 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

123.

Врз основа на член 211 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен весник на СРМ“ број 2/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Работната организација за ПТТ сообраќај — Скопје и Сојузниот секретаријат за народна одбрана склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981—1985 ГОДИНА

Член 1

Во Општествениот договор за користење на средствата од штедните влогови и другите средства на граѓаните кај Поштенската штедилница во

периодот 1981—1985 година („Службен весник на СРМ“ број 39/80), во член 4, ред деветти, стапката „до 1%“ се заменува со стапката „до 1,5%“.

Член 2

Овој општествен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-1980/1

ноември 1982 година

Скопје

Потписници:

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Работната организација за ПТТ со-
обраќај — Скопје,
Југословенската народна армија —
Сојузен секретаријат за народна
одбрана.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

124.

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците се утврдува на 6,0% и тоа:

— 2,8% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 3,2% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,40%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 02-1719/3-а

28 февруари 1983 година

Скопје

Претседател,
прим. д-р **Спиро Јовевски**, с. р.

125.

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува:

— со стапка од 10%, придонес од личен доход од земјоделска дејност и

— 50 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 02-1719/3-5

28 февруари 1983 година
Скопје

Претседател,

прим. д-р Спиро Јовевски, с. р.

126.

Врз основа на член 144 став 3 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% од него личниот доход, односно основната утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес се плаќа во валута во која се прима личниот доход.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 02-1719/3-в

28 февруари 1983 година
Скопје

Претседател,

прим. д-р Спиро Јовевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ — СКОПЈЕ

127.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 23 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1983 година, се утврдуваат следниве стапки:

- 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците,
- 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-85

27 декември 1982 година
Скопје

Претседател,

д-р Радмила Кипријанова, с. р.

128.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 од Статутот на Општата самоуправна интересна заедница на научните дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1983 година се утврдуваат следниве стапки:

- 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд,
- 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-300

27 декември 1982 година
Скопје

Претседател,

проф. д-р Ристо Бузалков, с. р.

129.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1983 година се утврдуваат следниве стапки:

- 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд,
- 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-125

28 декември 1982 година
Скопје

Претседател,

д-р Момир Полепаковиќ, с. р.

130.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 17 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1983 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд од градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности,

— 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците од споменатите дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-92

20 декември 1982 година

Скопје

Претседател,

проф. Љупчо Филиповски, с. р.

131.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1983 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,20% од доходот на организациите на здружен труд,

— 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10-127/1

31 декември 1982 година

Скопје

Претседател,

д-р Иван Ангелов, с. р.

132.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обосната металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1983 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,20% од доходот на основните организации на здружен труд од рударството, црната и обосната металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности.

— 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците од споменатите дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-182

27 декември 1982 година

Скопје

Претседател,

проф. дипл. инж. Петар Маленко, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
МАКЕДОНСКИ БРОД**

133.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 8 март 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — МАКЕДОНСКИ БРОД ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Се утврдува стапката на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работниците од личниот доход заради обезбедување на средства на Општинската СИЗ за социјална заштита — Македонски Брод.

Член 2

Во 1983 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

— од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,38%,

— од личен доход од работен однос од нестопанство, по стапка од 0,35%,

— од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,40%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-30/1

8 март 1983 година

Македонски Брод

Претседател,

Јованка Ристеска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — КРАТОВО

134.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 16 став 1 точка 3 од Статутот на ОСИЗ за образование — Кратово, Собранието на ОСИЗ за образование — Кратово, на седницата одржана на 10 март 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите за основно образование за 1979 година, бр. 35/2 од 13 февруари 1979 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 13/79, и во 1983 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општина Кратово“ а ќе се применува при наплатата на придонесот за основно образование за 1983 година.

Бр. 17
11 март 1983 година
Кратово

Претседател,
Глигор Донеv, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРИЛЕП

135.

Врз основа на член 20 од Законот за основање на самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 29 од Статутот на СИЗ на културата — Прилеп, Собранието на СИЗ на културата на општина Прилеп, на седницата одржана на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА — ПРИЛЕП И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личните доходи на организациите на здружен труд и другите организации и заедници, по основ на кој се обезбедуваат средства на Општинската заедница на културата — Прилеп и за здружување средства во Републиката заедница на културата — Скопје.

Член 2

Стапката на придонесот од доходот на организациите на здружен труд во стопанството се утврдува на 1,16%.

Стапките на придонесот од личните доходи на вработените во организациите на здружен труд од нестопанска дејност се утврдуваат и изнесуваат:

- придонес од личен доход по стапка од 0,48%; освен за организациите на здружен труд од основно и средно насочено образование за кои стапката на придонесот ќе изнесува 0,24%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,26%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2%.

Член 3

Општинската СИЗ на културата — Прилеп, по основ на член 1 од оваа одлука, здружува средства во Републиката заедница на културата од средствата што се обезбедуваат по стапките утврдени со членот 2 на оваа одлука и изнесуваат:

- од доходот од стопанство — 0,36%;
- од личните доходи од нестопанство — 0,20%, освен за организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование — 0,10%.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство — филијала Прилеп, на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79 и 2/80).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-5 од 20 јануари 1982 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 10 од 17 март 1982 година.

Бр. 08-63
25 февруари 1983 година
Прилеп

Претседател,
Лилјана Кепеска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ДЕМИР ХИСАР

136.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за вработување — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 11 март 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените, во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,90% од општината Демир Хисар.

Член 2

По исклучок од член 1 на оваа одлука работните организации од основното и средното образование придонесот од личен доход од работен однос ќе го плаќаат по стапка од 0,45%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 02-60/8
11 март 1983 година
Демир Хисар

Претседател,
Драган Ангеловски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР

137.

Врз основа на член 29 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на заедничка седница на Соборот на давателите на услугите и Соборот на корисниците на услугите, одржана на 25 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Пресметковните стапки за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1983 година се утврдуваат и изнесуваат:

1. на бруто личните доходи од работен однос во стопанството и нестопанските дејности — 2,20%, а 1,10% во ОСЗ од предучилишното и основното воспитание и образование (12011) и насоченото средно образование (120122);

2. на личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,05% и

3. на личен доход од вршење на стопанска и друга професионална дејност, по стапка од 0,40%.

Член 2

По влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката бр. 08-258/1 од 25 декември 1981 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-15/1
25 февруари 1982 година
Демир Хисар

Претседател,
Лена Цветановска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ

138.

Врз основа на член 9 став 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на соборите на делегатите работници — корисници на услугите и на делегатите — даватели на услугите, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување за 1983 година се определува во висина од 6,50% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 3,50%;

— стапката на придонесот за правата од здрав-

ствената заштита што самостојно ја утврдува Собранието на Заедницата и другите права од здравственото осигурување од 3%.

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување се определува и тоа:

— по 0,30% за организациите на здружениот труд распоредени во Номенклатурата за стопанските области од 1—8 од основницата што ја сочинува вкупниот доход, намален за износот на законските и договорните обврски;

— по 0,50% сите други организации и интересни заедници што не формираат доход, а основницата за пресметување ја сочинува бруто исплатениот личен доход и другите примања.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува по стапка од 15% од нето личниот доход, односно од основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на здравствена заштита сразмерно на стапката односно тарифата на придонесот определен со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на заедницата за вработување за паричниот надоместок на привремено безработните лица и на уживателите на пензии се определува на 10,50% од нето примањата.

За лицата пријавени во Заедницата за вработување основницата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица во време за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основницата не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надоместок на привремено безработните лица, како основница за пресметување на придонесот служи основницата по која последен пат е пресметан придонесот за здравствено осигурување.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 1,50% од исплатениот надомест.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со законот, актите на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Кочани и другите акти на Заедницата.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0203-329 од 6 јули 1982 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0203-61
18 февруари 1983 година
Кочани

Претседател,
Станчо Сапуциски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје под VI. П. бр. 3693/82 заведена е процесна постапка по тужбата на тужителот Градска организација на Црвениот крст на град Скопје, против тужените Кусаковски Христо, со непознато живеалиште, Стојановски Перо, Стојановски Панде и Стојановска Ленче, тројцата од Скопје, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 50, влез I, стан 8, за отказ на стан и иселување во кој живеат тужените Стојановски Перо, Стојановски Панде и Стојановска Ленче.

Судот со решение од 27. I. 1983 година на тужениот Кусаковски Христо му одреди привремен застапник. Привремениот застапник е Владимир Стефановски, адвокат од Скопје.

Се повикува тужениот Кусаковски Христо веднаш да се јави во судот и воедно се предупредува дека привремениот застапник ќе го застапува во постапката сè додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 3693/82. (30)

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на Агим Омери, ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 19/33, против тужената Сузана Омери, ул. „Дримкол“ бр. 9 — Скопје, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Сузана Адем Омери во рок од 10 дена од објавувањето на огласот да се јави или да ја достави својата адреса во судот. По истекот на овој рок судот ќе ѝ постави привремен старател, согласно член 84 од Законот за парничната постапка, кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 198/83. (19)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води оставинска постапка по оставината на покојниот Прекопуца Махмуд Брахим, бивш од с. Арачиново. Како учесник во постапката се јавува и неговиот син Назим Прекопуца, сега на работа во Белгија со непозната адреса.

Се повикува учесникот Назим Прекопуца од с. Арачиново, да се јави во овој суд во рок од една година по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Доколку учесникот Назим Прекопуца не се јави во рок од една година ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. бр. 732/82. (18)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води спор за утврдување на сопственост на кука по тужбата на Јашар Ибраимов од Скопје, против Зубел Џемаил, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Зубел Џемаил во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд Скопје II — Скопје, да ја соопшти својата адреса или да постави полномошник кој ќе го застапува по предметот II. бр. 1911/82. Доколку не постапи по предното ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 1911/82. (20)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува лицето Петровски Здравев Дуко од с. Жван, роден 1872 година, кој наводно починал на 19. VIII. 1918 година во с. Жван, Демир Хисар, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави, во колку е жив, во Општинскиот суд во Битола. Исто така се повикува и секој друг кој нешто знае за неговиот живот да му го соопшти тоа на овој суд. По истекот на горенаведениот рок ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 47/83.

Се повикува лицето Петревски Петрев Здраве од с. Жван, роден 1848 година, кој наводно починал на 27. IX. 1888 година во с. Жван, Демир Хисар, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави, во колку е жив, во Општинскиот суд во Битола. Исто така се повикува и секој друг кој нешто знае за неговиот живот да му го соопшти тоа на овој суд. По истекот на горенаведениот рок ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 48/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

По предлог на предлагачот Алити Алимурат од с. Шемшово пред овој суд се води вонпроцесна постапка за огласување за умрен лицето Алити Идриз од с. Шемшово, за кој се претпоставува дека умрел на 16. IV. 1941 година во Скопје.

Се поканува лицето Алити Идриз од с. Шемшово, во колку е жив, да се јави во судот во рок од 3 месеци по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, или пак во судот да се јави секое лице кое лично го познавало. Во спротивно, по истекот на одредениот рок и по спроведената постапка, судот ќе го огласи за умрен.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 60/83. (26)

Пред овој суд се води постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Боре Видоев Стојчевски од с. Рогачево, против тужената Васка Јончевска од с. Рогачево, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Васка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави на судот, да достави точна адреса или да ополномошти друго лице кое ќе ги застапува нејзините права и интереси во оваа постапка. Во спротивно судот ќе ѝ постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1498/82. (27)

По предлог на предлагачот Реџа Шемси од с. Пршовце, сега настанет во град Тетово, на улица „Браќа Миладиновци“ бр. 400/15, пред Општинскиот суд во Тетово е заведена вонпроцесна постапка за огласување за умрено лицето Реџа Шаин, бивш од с. Пршовце, за кого се претпоставува дека умрел во месец мај 1943 година.

Се повикува Реџа Шаин од с. Пршовце, во колку е жив, да се јави пред овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, како и секое друго лице кое лично го познава тоа да го соопшти на судот. Во спротивно, по истекот на рокот и по спроведената постапка, судот ќе го прогласи за умрен.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 62/83. (28)

Пред овој суд се води постапка за неосновано збогатување по тужбата на тужителот Видоевски Живко од Тетово, против тужената Видоевска Катерина од шведска, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата на тужената е непозната, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави лично во судот, да ја соопшти својата адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува. Во спротивно судот, преку центарот за социјални работи, ќе и постави привремен застапник кој ќе ги штити нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 696/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води оставинска постапка по оставината на пок. Отуњска Живка, бивша од Тетово.

Бидејќи на судот не му е познато дали умрената има наследници, со овој оглас се повикуваат лицата кои полагаат право на наследство да се јават во рок од една година од денот на објавувањето на огласот. По истекот на овој рок ако заинтересираните лица не се јават и не ја дадат потребната изјава, судот ќе ја оконча оставината врз основа на изјавата на старателот и податоците со кои располага.

Од Општинскиот суд во Тетово, О. бр. 461/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за утврдување на договор за поклон од страна на тужителот Бошко Коцев Матовски од с. Ђеловиште, против тужениот Нофо Цветков Боговевски од с. Ђеловиште. Вредност на спорот 10.000 динари.

Се повикува тужениот Нофо Цветков Боговевски од с. Ђеловиште, а сега во САД со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 232/83.

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Сами Имери од Тетово, ул. „П. Цоник“ бр. 18, против тужената Илдес Имери, родена Камбери од Тетово, а сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужената Илдес Имери од Тетово, сега со непозната адреса во СР Германија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да ја соопшти својата адреса или да постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1995/82.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 145 од 30. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-592-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за патишта — Кочани со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Павле Ајтовски, досегашен секретар на ОСИЗ за патишта — Кочани, а за секретар на Заедницата е именуван Крстевски Ѓорѓи Илија, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на Заедницата, бр. 66/2 од 14. VI. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 145/82. (472)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 28 од 3. II. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-004-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на централното основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — Кочани.

Основни дејности:

— основно образование од општ тип;
— основно воспитание и образование на деца, младина и возрасни што се врши во вид на потполно (осумгодишно) или непотполно (шестократно од осумгодишно) основно образование;

— општествена заштита на децата и младина;

— дејност на установите за дневен престој на децата;

— дневен престој и предучилишно воспитување на децата.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Училиштето ќе го застапува Лефков Иван, директор, со неограничени овластувања.

Централното основно училиште „Кирил и Методиј“ Ц. О. од Кочани, постанало по пат на поделба од досегашното постојно Централно основно училиште „Моша Пијаде“ — Кочани, кое се организира во две централни основни училишта: Централно основно училиште „Кирил и Методиј“ Ц. О. — Кочани и делот од ЦОУ „Моша Пијаде“ се организира во едно училиште и истото ја задржа досегашната фирма и дејност.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на ОСИЗ за воспитание, образование и наука — Кочани, донесена од Собранието на Заедницата на својата седница, одржана на 26. I. 1979 година бр. 02-29/3 и другите самоуправни општи акти на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 28/82. (473)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 151 од 27. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-93-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Гимназија со економски паралелки „Љупчо Сантов“ — Кочани со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Јове Павлов, досегашен директор на РО Гимназија со економски паралелки „Љупчо Сантов“ од Кочани, а за директор е именуван Крум Иванов, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Гимназијата „Љупчо Сантов“ — Кочани, бр. 03-152 од 27. VIII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 151/82. (474)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 160 од 17. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-285-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Училишниот центар за образование на кадри од текстилна струка, Ц. О. — Штип која понатаму ќе гласи: Училишен текстилен центар „Видое Смилевски-Бато“, Ц. О. — Штип.

Промена на фирмата е запишана во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Работната заедница при Училишниот центар за образование на кадри од текстилна струка, Ц. О. — Штип бр. 0101-345 од 17. IX. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 160/82. (422)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ф.и. бр. 1097 од 16. XI. 1982. година, на регистарска влошка бр. 1-103-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Иво Рибар Лола“, Ц. О. — с. Ростуше со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Кулумовски Јован, директор; без ограничување, а се запишува како нов застапник Скилевски Ристо, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф.и. бр. 1097/82. (425)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ф.и. бр. 1078 од 8. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1609-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето-поблиската адреса на Монтажно-инсталатерска задруга „Електромонт“ — Скопје, со следните податоци: Седиштето на Монтажно-инсталатерската задруга „Електромонт“ — Скопје ул. „Владимир Комаров“ бр. 7/5, нас. „Острово“ се менува и гласи: Монтажно-инсталатерска задруга „Електромонт“ — Скопје, ул. „П. македонска бригада“ бр. 68, нас. Бутел II — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф.и. бр. 1078/82. (430)

СОДРЖИНА

Содржина

114. Одлука за користење на вишоците на приходите на општините и Републиката и на самоуправните интересни заедници во 1982 година — — — — — 137
115. Одлука за определување на висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата — — — — — 137
116. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1983 година — — — — — 137
117. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 21/82 од 2 февруари 1983 година — — — — — 138
118. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 105/82 од 20 јануари 1983 година — — — — — 140
119. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 119/82 од 2 март 1983 година — — — — — 141
120. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 125/82 од 27 јануари 1983 година — — — — — 142
121. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 189/82 од 10 февруари 1983 година — — — — — 143
122. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 195/82 од 2 февруари 1983 година — — — — — 143
123. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 209/81 од 23 февруари 1983 година — — — — — 144

Општествени договори и самоуправни спогодби

123. Општествен договор за изменување на Општествениот договор за користење на средствата од штедните влогови и другите средства на граѓаните кај Поштенската теџилница во периодот од 1981 — — — — — 5

Општи акти на самоуправните интересни заедници

124. СКОПЈЕ
Одлука за утврдување висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците — — — — — 145
125. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците — — — — — 145
126. Одлука за висината на стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — — — — 146
127. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1983 година — — — — — 146
128. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1983 година — — — — — 146
129. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1983 година — — — — — 146
130. Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1983 година — — — — — 147
131. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1983 година — — — — — 147
132. Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1983 година — — — — — 147
- МАКЕДОНСКИ БРОД
133. Одлука за утврдување стапката на придонесите на Општинската СИЗ за социјална заштита — Македонски Брод за 1983 година — — — — — 147
- КРАТОВО
134. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите за основно образование за 1979 година и во 1983 година — — — — — 148
- ПРИЛЕП
135. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на културата — Прилеп и за здружување средства во Републичката СИЗ на културата — — — — — 148
- ДЕМИР ХИСАР
136. Одлука за утврдување стапката на придонесот за враќавање за 1983 година — — — — — 148
137. Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување на средства во ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар за 1983 година — — — — — 149
- КОЧАНИ
138. Одлука за стапките на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1983 година — — — — — 149